



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СО

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

ОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ и:
на по потреба. Рок за рекламации
15 дена. Огласи според тарифата.

10 јуни 1986
Скопје

Број 23

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 120
дин. Жиро сметка 40100-603-12498

309

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО

За членови на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство се именуваат:

Јован Андонов, советник во „ОХИС“ — Скопје,
д-р инж. Благоја Андреевски, професор на Машинскиот факултет во Скопје,

Здравко Богдановски, технички директор на СОЗТ „Електростопанство“ — Скопје,

Митко Бошкков, генерален директор на РЕК „Битола“ — Битола,

д-р Томе Бошевски, професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,

Бошко Здравковски, потсекретар во Републичкиот завод за општествено планирање,

Валентин Илиев, помошник на генералниот директор на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Томе Манасов, СОЗТ „Злетово — Јаса“ — Скопје,
Стево Миљовски, СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје,

Петар Мирчевски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар,

м-р Томислав Новаковски, секретар на Советот за истражувачки работи во рударството,

Лазар Поп-Лазаров, вработен во РО „ЕМО“ — Охрид,

Алексо Стаменковски, советник на Републичкиот секретар за народна одбрана,

Методи Торов, заменик на генералниот директор на „Интекс“ — Скопје,

Ратко Трајковски, Стопанска комора на Македонија и

д-р Илија Черепналковски, професор на Машинскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1606
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

310

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За членови на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се именуваат:

Саде Асановски, дипл. инж. агр., секретар на Секцијата за општествено-економски односи во земјоделството и селото при РК ССРМ — Скопје,

м-р Вангел Гагачев, помошник на директорот на ЗИК „Пелагонија“ — Битола,

д-р Миле Групче, професор на Земјоделскиот факултет — Скопје,

Силјан Захариевски, дипл. вет. лекар, директор на Ветеринарен центар — Битола,

Благоја Левковски, дипл. град инж. директор на СОЗТ „Водостопанство на СРМ“ — Скопје,

д-р Ристо Лозановски, редовен професор на Земјоделскиот факултет — Скопје,

Михајло Попдучев, дипл. шум. инж. директор на РО ЗТ „Треска-шумарство“ — Скопје,

Киро Роглев, дипл. инж. агр. член на Претседателството на ССМ — Скопје,

д-р Никола Дурлев, редовен професор на Градежниот факултет — Скопје,

Томе Атанасовски, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанска комора на Македонија,

Тахир Шакири, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање и

м-р Наум Којзаклиев, магистер по економски науки, секретар на Здружниот сојуз на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1607
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

311

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За членови на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина се именуваат:

д-р Костадин Грековски, главен републички санитарен инспектор во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,
инж. Предраг Кениг, „Гранит“ VII градилиште Скопје,
д-р Благоја Колев, професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,
Опасе Лазаревски, Републички завод за општествено планирање,
инж. Димитар Мартуликов, Стопанска комора на Македонија,
инж. Миодрог Малетиќ, „ОХИС“ — Скопје,
д-р Пантелеј Митков, Институт за просторно планирање,
инж. Илија Панов, претседател на Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај — Скопје,
инж. Олаве Палчевски, помошник на директорот на Републичката геодетска управа,
Лилјана Митевска, советник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација,
инж. Аспарух Смилевски, СИЗ за становање — Скопје,
Андреја Саздов, директор на II градилиште при ГРО „Бетон“ — Скопје,
Заторка Трајчевска, член на Претседателството на ССМ и
Претставник од РК ССРМ — Секција за станбена политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1611
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

312

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За членови на Републичкиот комитет за економски односи со странство се именуваат:

м-р Борис Блажевски, заменик на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање,
Славко Божиновски, советник во РО „Македонија-табак“ — Скопје,
Томе Бислимовски, помошник на секретарот на Републичкиот секретаријат за финансии,
Александар Димитров, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи,
Горѓи Гошев, генерален директор на РО „Интеримпекс“ — Скопје.

Аритон Жиков, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје,

Томислав Јагуриновски, вице-губернер на Народната банка на Македонија,

Доце Котевски, Стопанска комора на Македонија,
Јован Крстевски, заменик на секретарот на Републичкиот секретаријат за општостопански работи, пазар и цени,

Митре Мојоов, генерален директор на РО „Магро“ — Скопје,

Димитар Ортаков, генерален директор на ДЗ „Македонија-инвест“ — Скопје,

Љупчо Поповски, потпретседател на Колегијалниот работорводен орган на Стопанската банка — Скопје,

Владимир Рјабошанко, генерален директор на „Југохром“ — Јегуновце,

Оливера Угриновска, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,

Јаков Чаловски, генерален директор на ТРО „Јавор“ — Битола и

Благоја Митановски, член на Претседателството на РК на ССММ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1608
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

313

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За членови на Републичкиот комитет за сообраќај и врски се именуваат:

Антоније Бабаев, директор на Аеродром „Охрид“ — Охрид,

Катерина Бахчандиева, заменик на генералниот директор на ЖТО — Скопје,

Љубомир Димчевски, началник на Одделението за контрола и регулирање на сообраќајот во РСВР, м-р Борис Кољозов, професор на Градежниот факултет во Скопје,

Благоја Миноски, директор на РО „Пелагонија-Турист“ Прилеп — ИО во Деловната заедница за сообраќај,

Мерцана Поповска, секретар на Соборот за сообраќај на Стопанската комора на Македонија,

инж. Томислав Посохин, генерален директор на РО за одржување на јавните патишта „Македонија“,

Танаско Симоновски, началник на Одделението за врски при Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

Никола Тозија, секретар на Републичката СИЗ за патишта,

Светислав Курапов, советник на генералниот директор на Радио-телевизија — Скопје,

Сандре Шикалески, заменик на генералниот директор на РО за ПТТ сообраќај — Скопје и

Панче Аврамов, претседател на Републичкиот одбор на работниците од сообраќајот и врските.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1609
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

314

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За членови на Републичкиот комитет за труд се именуваат:

Ферид Велан, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

Војне Ѓорѓевски, секретар на Комисијата за кадровски прашања при ЦК СКМ,

Киро Зрмановски, секретар на СИЗ за пензиско-то и инвалидското осигурување,

Биолета Јосифова, секретар на СИЗ за вработување во Штип,

м-р Јане Миљовски, асистент по предметот Политичка економија на Правниот факултет во Скопје,

м-р Љубе Неделковски, предавач по предметот Трудово право на Правниот факултет во Битола,

м-р Славе Ристевски, асистент на Економскиот факултет во Скопје,

Крсте Секуловски, заменик на работороводниот орган на МЗТ — Скопје,

м-р Димитар Узунов, судија на Судот на здружениот труд на Македонија,

д-р Владимир Цветанов, директор на Заводот за медицина на трудот,

Томе Бишовски, член на Претседателството на РК ССММ,

Светозар Василевски, член на Претседателството на ССММ и

Тофан Лазаревски, секретар на Координациониот одбор за научно-истражувачка и унапредувачка дејност на Стопанската комора на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1612

26 мај 1986 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

315

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За членови на Републичкиот комитет за меѓународни односи се именуваат:

Никола Василевски, потсекретар во Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

Мира Јанковска, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации,

м-р Живко Серафимовски, потсекретар во Републичкиот комитет за труд,

Душан Трајковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Јорго Хаџистерџо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство,

инж. Стојан Христов, директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка обработка,

Борис Чаловски, заменик претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство,

д-р Тодор Џунов, в.д. ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ и професор на Правниот факултет во Скопје,

Ристо Франгов, секретар на Координациониот одбор за економски односи со странство на Стопанската комора на Македонија,

Претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство (по функција),

Претседателот на Матицата на иселениците од Македонија (по функција),

Благоја Станоевски, секретар на Советот на оо-јузот на синдикатите на Македонија и

Претставник од РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1617

26 мај 1986 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

316

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За членови на Републичкиот комитет за информации се именуваат:

Емине Адеми, новинар во РТС,

Иван Андреевски, директор на Телевизија Скопје,

Тодор Аџисанков, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

Димитар Башевски, Матица на иселениците на Македонија,

Бранко Калеников, „Нова Македонија“ — Скопје,

Киро Комитанов, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Реџеп Златку, главен и одговорен уредник на весникот „Флака е влазримит“,

Најден Настев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Цветан Станоевски, заменик на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство,

Мирче Томовски, извршен секретар на Претседателството на ЦК на СКМ,

Лазо Бунтевски, директор и главен и одговорен уредник на НИПРО „Стопански весник“ — Скопје, и

Претставник од РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1618

26 мај 1986 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

317

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

За членови на Републичкиот комитет за законодавство и организација се именуваат:

Зејнел Беговиќ, дипломиран правник, заменик на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето,

Елена Градишка, асистент на Правниот факултет во Скопје,

Киро Данилов, секретар на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика,

Димитар Димишковски, Сојуз на здружението на правниците на Македонија,

Милојка Калкашлџева, дипломиран правник, секретар за правна помош во Уставниот суд на Македонија,

Спасе Лазаревски, дипломиран економист, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање,

Стојмен Михајловски, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје,

д-р Ванчо Проевски, дипломиран правник, потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство,

Саид Саид, заменик јавен обвинител на Македонија,

Китан Стојановски, дипломиран економист, заменик на Републичкиот секретар за финансии,

Доксим Дирлев, раководител на Одделението за политички систем на ЦК на СКМ,

Павле Велковски, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје, и

Лилјана Кимова, секретар на Одборот за правни прашања на Стопанската комора на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1619
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

318

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА

За членови на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика се именуваат:

д-р Никола Бошале, СИЗ за научни дејности — Скопје,

д-р Миодраг Брајовиќ, редовен професор на Технолошкиот факултет во Скопје,

д-р Борислав Каранфилски, професор на Медицинскиот факултет — Скопје,

м-р Петар Манов, директор на ПАН, ОХИС — Скопје,

д-р Сергеј Милошевски, Институт за металургија и рударство при СОЗТ Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

д-р Јосиф Мицковски, Институт за тутун — Прилеп,

Тодор Паскалов, вработен во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје,

д-р Глигор Попоски, професор на Економскиот факултет во Прилеп,

м-р Благоја Старковски, вработен во Економскиот институт — Скопје,

д-р Александар Томов, директор на Институтот за развој при СОЗТ МЗ „Тито“ — Скопје,

м-р Ратко Чадиковски, заменик претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство,

д-р инж. Томислав Цесков, професор на Електро-техничкиот факултет во Скопје,

д-р Шабан Шеху, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура — Скопје,

д-р Јордан Шокаровски, редовен професор и декан на Земјоделскиот факултет — Скопје и

Јован Србиновски, пом. директор на ХЕК „Југохром“ — Јегуновце.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1615
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

319

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

За членови на Републичкиот комитет за образование и физичка култура се именуваат:

д-р Трајан Бенчевски, професор на Правниот факултет во Битола,

инж. Александар Горгиев, вработен во ООЗТ Радио — Скопје,

м-р Ремзи Несими, виш предавач на Филолошкиот факултет во Скопје,

Тихо Најдовски, секретар за образование Титов Велес,

Миљанка Николовска, раководител во Детската градинка „Весели Цветови“ — Скопје,

д-р Александар Ношпал, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика,

м-р Павле Рибарски, раководител на Секторот за кадри и образование при СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје,

Иљаз Сабриу, досегашен претседател на Извршниот совет на Собранието на општина Тетово.

Македон Славковски, помошник директор на Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје,

д-р Султана Тултурковска-Поповска, асистент на Машинскиот факултет во Скопје,

м-р Чедо Шаревски, професор на Факултетот за физичка култура — Скопје,

Виолета Тодорова, член на Претседателството на РК ССММ.

Славчо Тасевски, член на Претседателството на СОФК,

Ташко Минчев, директор на Кадровски сектор „ОХИС“ — Скопје, претседател на Одборот за кадри и образование и

Елена Михајловска, претседател на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците за образование и физичка култура.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1614
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р. Вулнет Старова, с. р.

320

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

За членови на Републичкиот комитет за култура се именуваат:

академик Ташко Георгиевски, писател,

д-р Цветан Грозданов, историчар на уметноста, Мелпомени Корнети, главен уредник на културната програма на РТС,

Димитар Малиданов, академик сликар и проф на Академијата за ликовни уметности,

Мирјана Митевска, заменик секретар и в. д. секретар на Собранието на Републичката заедница на културата,

Фимчо Муратовски, професор на Музичката академија,

Живко Новоски, претседател на Комитетот за образование, култура и физичка култура на град Скопје

Јован Ристов, Републички завод за заштита на спомениците,

д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот факултет,

Ненад Стојановски, артист во Драмскиот театар — Скопје,

д-р Ѓорѓи Старделов, литературен критичар, претседател на Друштвото на писателите на Македонија и

д-р Сејфедин Сулејмани, публицист, советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1616
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

321

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За членови на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се именуваат:

д-р Игнџе Богдановски, директор на ООЗТ Стоматолошки клиника при Стоматолошкиот факултет во Скопје,

проф. д-р Јован Јуруковски, директор на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при РО Медицински факултет — Скопје,

Марика Кузмановска, социјален работник во МК „Астибо“ — Штип,

Трајче Мукастов, генерален директор на „Алкалоид“ — Скопје,

сан. пол. д-р Наум Наумовски, Сачитетска управа на Скопската армиска област,

д-р Раде Петровски, директор на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности,

д-р Свето Стојанов, Медицински центар Куманово,

м-р Душко Туцаров, „Македонија-реплек“ — Скопје,

д-р Цавид Фејзули, Медицински центар — Тетово,

д-р Петко Чадиновски, директор на Здравствениот дом — Скопје,

Вера Черепалковска, РК на ССРМ,

Фана Кочовска-Цветковиќ, член на Претседателството на СЗБ на НОВ на Македонија и

Василие Чанговски, претседател на РО на синдикатот на работниците од здравство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1613
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

322

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I. За претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници се именува:

Владо Камбовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

II. За членови на Републичката комисија за односи со верските заедници се именуваат:

Стојан Адитов, делегат на Општествено-политичкиот собор на Собранието на општината Штип,

Никола Василевски, потсекретар на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

Велимир Вељановски, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,

Илија Корубин, советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации,

Ѓорѓи Лумбуровски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина Битола,

Тодор Паскаши, в. д. директор на Републичкиот завод за заштита на културно-историските споменици,

Јордан Пљаковски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Охрид,

Садик Садик, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,

Ајри Османов, член на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,

Никола Стевков, член на Извршниот совет на Собранието на општината Струмица и претседател на Комисијата за општествени дејности,

Душан Трајковски, потсекретар на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Петар Чокревски, виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Димче Мише, член на Претседателството на Матицата на иселениците,

Снежана Пановска, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за култура,

Претставник од РК на ССРМ и

Претставник од РК на ССМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1739

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

323

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Врховниот суд на Македонија се избира

Димитар Солев, претседател на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1600

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

324

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За заменик на републичкиот секретар за народна одбрана се именува Ѓорѓи Зарински, полковник на ЈНА, помошник на началникот на ОНО за оперативни работи во Републичкиот штаб за територијална одбрана на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1745

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

325

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За заменик на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува м-р Киро Докузовски, досегашен претседател на Извршниот совет на Собранието на општината „Карпош“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1742

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

326

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд се именува Иљаз Сабриу, досегашен претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Тетово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1743

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

327

Врз основа на член 172 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За заменик на претседателот на Републички комитет за информации се именува Милица Истока-Кнежевски, досегашен заменик на претседателот на Комитетот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1744

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

328

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ

Се разрешува од должноста заменик на окружниот јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство Глигор Серафимовски, поради именување на должноста во друг орган.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1740
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

329

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешува од должноста републички советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија Живко Мартиновски, поради исполнување услови за остварување право на лична пензија.

Разрешувањето се врши сметано од 30 јуни 1986 година.

II. За републички советници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се именуваат:

Перо Кецкаровски, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за култура и

Рејсула Шакири, функционер што по закон ја должува работата во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1741
1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

330

Врз основа на член 162 ставови 1 и 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

За претседател на Републичката комисија за културни врски со странство се именува д-р Борис Петковски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1746
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

331

Врз основа на член 114 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Се потврдува Статутарната одлука на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 20 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1562
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

332

Врз основа на член 68 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

I

За особени заслуги во научната и културната дејност им се определува исклучителна пензија на:

1. Александар Спасов, од Скопје, член на МАНУ, во висина од 76.994 динари;
2. Петар Илиевски, од Скопје, член на МАНУ, во висина од 76.994 динари;
3. Вожидар Видоески, од Скопје, член на МАНУ, во висина од 76.994 динари и

4. Коста Трпков, од Скопје, музиколог, во висина од 65.149 динари.

II

Исплатата на пензиите според оваа одлука се врши од 1 април 1986 година.

III

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1563
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

333

Врз основа на член 25 алинеја 2 и член 129 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/82), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

За претседател на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, се избира Јосиф Курчиев, делегат во Соборот на здружениот труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1710/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

334

Врз основа на член 41 од Законот за измени и дополненија на Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“ број 33/76, 72/81 и 71/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се разрешуваат делегатите во Собранието на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, поради истек на времето за кое се именувани:

Иќмет Крифца,
Павле Тасевски и
Силиша Спасов.

За делегати во Собранието на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини се избираат:

Кирио Миладинов, генерален директор на РО „Стружанка“ — Струга,

Душко Петревски, секретар на Стопанската комора на Македонија и

Милан Хроват, член на Делегацијата на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1709/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

335

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Македонски народен театар се именуваат:

Мери Бошкова, член на Советот на Републиката,

Стојан Стојков, композитор, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје и

Мемед Нурединовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1690/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

336

Врз основа на член 164 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Јулијана Едровска,
Илија Сапунџиевски и
Вера Черепналковска

За претставници на општествената заедница Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија во Скопје се именуваат:

Бранка Георгиевска, советник на Дирекцијата за републички стоковни резерви,

Иванка Контеска, техничар во „Велурфлок“ — Скопје, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Илија Салунчиевски, советник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1691/1

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

337

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена-та заедница во Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани.

Димитар Кондовски,
академик д-р Манол Пандовски и
Киро Сотировски — Строгов.

За претставници на општествената заедница во Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје се именуваат:

Владимир Ивановски, секретар на Комисијата за негување на револуционерните традиции од НОВ при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

Миле Михајлов, стручен советник во Институтот за национална историја — Скопје и

Владо Поповски, функционер вработен во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1702/1

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

338

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена-та заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошки кли-ники при Стоматолошкиот факултет во Скопје, по-ради истек на времето за кое се именувани:

Шпреса Балаш,

Коце Донов и

Випомир Јорданов.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошки клиники при Сто-матолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р Петар Гајдов, делегат во Соборот на здру-жениот труд на Собранието на СРМ, шеф на здрав-ствената станица — Титов Велес,

Трајче Латиновски, член на ГК ОСРМ вработен во ЗОИЛ Македонија — Скопје и

м-р Илија Рајчановски, советник на председа-телот на Републичкиот комитет за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1708/1

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

339

Врз основа на член 2 од Законот за финансира-ње на истражувачките работи во рударството („Служ-бен весник на СРМ“ број 48/74), Соборот на здру-жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-публика Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

Се разрешуваат членовите на Советот за истра-жувачки работи во рударството, поради истек на мандатот за кој се делегирани

Мишко Василевски,
Томе Вељачовски,
Сабит Крапли,
Момчило Мицковски и
Идриз Идризи.

За членови на Советот за истражувачки работи во рударството, се именуваат:

Симеон Ивановски, делегат во Соборот на оп-штествите на Собранието на СРМ, директор на ЕОЦ „Сага“,

Михаил Манасков, делегат во Општествено-по-литичкиот совет на Собранието на СРМ,

Љубомир Пивков, делегат во Сојузниот совет на Собранието на СФРЈ, инженер во Рудници и же-лезарница „Скопје“ — Скопје.

Јакупи Сулејман, дипломиран економист, деле-гат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ХЕК „Југохром“ — Јегуновце и
Благој Фенов, делегат во Општествено-политич-киот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1703/1

26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

340

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, поради истек на времето за кое се именуваат:

Маин Александар,
Панче Докузов и
Доне Маневски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип се именуваат:

Симеон Ивановски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на РОЦ „Саса“

Славица Урошевиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на правно-кадровската служба при МК „Астибо“ — Штип и

Благој Фенов, делегат во Општествено-политичкиот совет на Собранието на СРМ, инженер во Рудникот „Бучим“ — Радовиш.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1704/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

341

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Зоран Зелениковски,
Киро Стаменков и
Атанас Тренчев.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет во Скопје се именуваат:

Владо Весов, директор на ООЗТ „Топилница“ при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
Дуца Јанкуловска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработена во РО „Алкалоид“ — ООЗТ „Алкалоид-комерц“ — Скопје и

Павле Стојановски, дипломиран правник вработен во ООЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1706/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

342

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, поради истек на времето за кое се именуваат:

Владимир Цветковски,
Ристо Милески и
м-р Драган Слатинец.

За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид се именуваат:

Нове Велјановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во ИЕМП „Борис Кидрич“ — Струга,

Трајан Марковски, секретар на ОК ОКМ — Охрид и

Мирко Спиrowsки, раководител на одделение за општествена исхрана и вршење угостителски услуги во Управата за заеднички работи на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1707/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

343

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања Елена Поповска, поради истек на времето за кое е именувана.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје се именува м-р Љубица Чонева, вработена во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1705/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

344

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален рабоводен орган на Техничкиот факултет во Битола, се именуваат: Стеван Ацески, раководител на Службата на општинскиот судија за прекршоци — Прилеп и Науме Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на Служба за одржување во РО „Преспатекс“ — Ресен.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1692/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

345

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Битола се именуваат:

Благој Брсаковски, потпретседател на Собранието на општината Прилеп и Ангелко Поповски, секретар на ОК ССРМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1693/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

346

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОВОДЕН ОРГАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за утврдување предлог за именување рабоводен орган на Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот одбор на Собранието на СРМ и

Домница Минчева, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1694/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

347

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Спирко Спиркоски, член на РК на ССРМ и

Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот одбор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1695/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

348

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален рабоводен орган на Технолошко-металуршкиот факултет се именуваат:

Афрдита Мемидиновска, делегат во Општествено-политичкиот одбор на Собранието на СРМ и

Драган Савинов, директор на Општиот кадровски сектор во ГРО „Гранит“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1696/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

349

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален рабоводеен орган на Шумарскиот факултет во Скопје, се именуваат: Јован Силјановски, член на ГК на ССРМ, вработен во РЕ „Билкарство“ — ООЗТ Фармација при РО „Алкалоид“ — Скопје, и

Горги Камчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на Служба во ЗИК „Скопско поле“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1697/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

350

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИКИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален рабоводеен орган на ООЗТ Стоматолошки клиници при Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Перо Велковски, вработен во ГК ССРМ — Скопје и

Вера Србиновска, секретар на одбор во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1698/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

351

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален рабоводеен орган на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Елисавета Пеливанова, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и

Хилда Георгиевска, секретар на ОК на ССРМ „Чаир“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1699/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

352

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје, се именуваат:

Васил Зигманов, стручен соработник за културно-просветна дејност во Матицата на иселениците од Македонија, стручен раководител во АКУД „Мирче Ацев“ — Скопје и

Бранкица Арсенијева — Темелковска, извршен секретар на ОК на СКМ „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1700/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

353

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата, одржана на 26 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Хидробиолошкиот завод — Охрид со која за директор на Заводот е именуван д-р Милчо Точко, научен советник во Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1701/1
26 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

354

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на седницата одржана на 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 1 и 2 на став 3 и ставовите 4 и 5 на член 19 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување на доходот со слободна размена на трудот на основните организации во рамките на Самоуправната интересна заедница за образование и наука во Струмица, склучена на 14 октомври 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето на општина Струмица, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 19 став 3, 4 и 5 од Самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот, со оспорените одредби од Спогодбата е предвидено зголемување бројот на бодовите во зависност од фактичката стручна подготовка и академските звања на постојните работници без оглед на сложеноста на работите што се финансираат како дејност, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот. Во одно, според наводите во предлогот, со оспорените одредби е предвидено двојно и засилено вреднување на минатиот труд во последните десет години поед исполнувањето на условите за пензија, што исто така не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата и на јавната расправа, утврди дека во оспорената Самоуправна спогодба се утврдени односите на слободната размена на трудот помеѓу работниците во основното образование и воспитание како дачатели на услуги и работниците, работните луѓе и граѓаните во доупите самоуправни организации како корисници на услуги.

Според член 18 од Самоуправната спогодба, за опседување на бруто личниот доход по еден извршител врз база на договорните нормативи, се определени по 9000 бота годишно. Според оспорениот член 19 од Спогодбата, пресметковниот број на бодови утврден во член 18 при вреднувањето на програмата се зголемува, односно намалува врз основа на „коефициентот на стручност“, при што се определени и определен број бодови за доктори на науки, магистри, особено истакнати и истакнати педагошки работници.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за збужениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација личен доход, според резултатите од неговите труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Согласно член 92 од Законот за збужениот труд, работниците во основната организација која врши дејност во областа на образованието го стекнуваат доходот од еквивалентен приход што ќе го оствари основната организација со слободна размена на трудот непосредно или преку односно во рамките на самоуправната интересна заедница од доходот на другите основни организации според придонесот што го дале со својот труд и во создавањето на нова вредност во материјалното производство, во зголемувањето на производноста на вкупниот општествен труд и во развојот на општеството во целина.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците во организациите од областа на образованието, доходот го стекнуваат според придонесот што го дале со својот труд во создавањето на нова вредност во материјалното производство, во зголемувањето на производноста на вкупниот општествен труд и во развојот на општеството во целина. Според тоа и личниот доход на работниците во организациите од основното образование посебно на учителите и наставниците треба да се определува во зависност од работите и работните задачи што ги вршат и потребната стручна подготовка предвидена во Законот, а не во зависност од тоа дали се магистри, доктори, или, дали се „истакнати“ или „особено истакнати“ педагошки работници.

Притоа, предвидувањето на магистратурата и докторатот како основ за финансирање на дејноста на училиштата во основното образование, како и основот „истакнат“ и „особено истакнат“ педагошки работник доведува до тоа за работи и работни задачи од иста сложеност, што според член 120 од Законот за предучилишно воспитание и образование можат да ги извршуваат лица со два степен на стручна подготовка, да биде определен различен личен доход по тој основ.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека одредбите на член 19 од Спогодбата во кои посебно се вреднуваат магистратурата и докторатот, истакнатите и особено истакнатите работници, не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот и се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

5. Разгледувајќи го, понатаму, оспорениот член 19, Судот утврди дека во неговиот последен став е предвидено на работниците пред пензија за последните 10 години коефициентот да им се зголемува, и тоа за 5 години 0,275, а за 10 години 0,135.

Согласно уставното начело на распределба според трудот, работникот во распределбата на средствата за лични доходи учествува зависно од својот работен придонес и резултатите кои тој ги постигнал во работата.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба е предвидено средствата за лични доходи во организациите од основното образование да се распределуваат на тој начин што засилено се вреднува минатиот труд, пет односно десет години пред исполнувањето на условите за пензија, Судот утврди дека оваа распределба се врши независно од вложениот труд и постигнатите резултати во работата и дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 2/86

9 април 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с.р.

355

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Работната заедница за кадровски, правни и општи работи, во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, со референдум одржан на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница за кадровски,

правни и општи работи означена во точката 1 на оваа одлука, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник, во член 9 став 2, ги содржи следните основи за распределба на средствата за лични доходи и тоа: сложеноста на работата, потребно стручно знаење (школска подготовка и работно искуство), познавање на странски јазик, самостојност и креативност во работата, одговорност, раководење, услови на работата на работното место, и интензитет на психичкото и физичкото напругување. Меѓутоа, по утврдените основи не се предвидени мерила.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник не содржи мерила за распределба на средствата за лични доходи, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија односно дека е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

Во член 9 став 2 од оспорениот Правилник, потребното стручно знаење (школска подготовка), е предвидено како посебен и самостоен основ.

Со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд сложеноста на работите и работните задачи е предвидена како еден од основите за утврдување на придонесот на работникот во работата. Оваа законска одредба стручната подготовка не ја предвидува како посебен и самостоен основ, бидејќи таа е веќе предвидена во основот сложеност како нејзин оставен елемент.

Со оглед на тоа што во член 9 став 2 од оспорениот Правилник потребното стручно знаење (школска подготовка) е предвидено како посебен и самостоен основ покрај основот сложеност, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 128/85

16 април 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

356

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА алинеја 3 на ставот 1 на член 94 од Статутот на Работната заедница за калковски, правни и општи работи во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесен од работниците со референдум опшжан на 29 април 1985 година и точка 4 на ставот 1 на член 16 од Правилникот за работни односи, донесен од Работничкиот совет на седницата одржана на 20 мај 1985 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 282/85 од 26 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на

ташка за оценување уставноста и законитоста на член 94 став 1 алинеја 3 од Статутот на означената Работна заедница и член 16 став 1 точка 4 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласност на означените одредби со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 94 став 1 алинеја 3 од Статутот на означената Работна заедница е предвидено за избор на индивидуален раководен орган кандидатот, покрај другото, да има и морално-политички квалитети.

Уставот на СР Македонија, гарантирајќи го правото на работа како едно од основните уставни права на човекот и граѓанинот, во член 210 став 3 утврдува дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Законот за здружениот труд во членовите 167 и 168 предвидува дека секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден со закон и самоуправен општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација, ако ги исполнува условите што тие ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работите и работните задачи во таа основна организација.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека предвидувањето посебни услови за вршење работи и работни задачи е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд, но при нивното предвидување тие треба да поаѓаат од природата и карактерот на работите и работните задачи, на што упатува и член 179 од Законот за здружениот труд. Со оглед на тоа што морално-политичката подобност не е услов кој произлегува од природата и карактерот на работите и работните задачи Судот смета дека предвидувањето на овој услов нема основ во Уставот и законот, освен за избор на судии. Кога е во прашање, пак, именување на раководен орган, согласно член 511 од Законот за здружениот труд, достапноста на тоа работно место е законски ограничена на одредено време само за лица кои се осудени на безусловна казна затвор за кривично дело против основите на социјалистичкото општествено уредување и безбедноста на земјата и други кривични дела определени со овој Закон.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека означената одредба од Статутот не е во согласност со уставното начело за достапноста на секое работно место и функција во општеството на секој граѓанин под еднакви услови и е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

5. Разгледувајќи го оспорениот член 16 став 1 точка 4 од Правилникот за работни односи на означената Работна заедница Судот утврди дека, во него, како посебен основ за определување редот на првенство при изборот на кандидатите е предвидено и времетраењето на живеењето во местото на вработувањето. Имено, работникот кој во местото на вработување живеел до 5 години добива 2 бода, до 10 години 5 бода, до 15 години 7 бода и над 15 години 10 бода.

Согласно уставното начело на еднаквост, содржано во Одел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинуваат еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот. Според член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Притоа, според член 253 став 1 од Уставот на СФРЈ пак, вработувањето на граѓаните е слободно на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под еднакви услови што важат во местото на вработувањето. Според член 167 од Законот за здружениот труд, секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден во законот

и самоуправниот општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација.

Имајќи ги предвид изнесените уставни и законски одредби, Судот утврди дека времетраењето на живеењето во местото на вработување не може да се предвиди како посебен и самостоен основ туку само како приоритет под еднакви услови, а со оглед на тоа што во означената одредба од оспорениот Правилник, времетраењето на живеење во местото на вработување е предвидено како посебен основ за кој се добиваат определен број бодови, Судот утврди дека таа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост и со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд. Судот, исто така утврди дека предвидувањето на овој основ му е спротивно на општествениот карактер на трудот и на средствата за производство со тоа што, наместо да се интензивира територијалната и професионалната подвижност на работниците, примената на оспорената одредба води кон затворање во регионални и локални рамки.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 282/85
16 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

357

Врз основа на одредбите на член 36 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републичката изборна комисија на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 13 јуни 1986 година, состави и објави

СПИСОК

НА ПРАВНО ИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕН КАНДИДАТ
ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Ајдински Љупчо, роден 1930 година во Ново Село Струмичко, живее во Скопје, машко, завршил Филозофски факултет, докторирал на дефектолошки науки во Белград, член на СК од 1949 година, член

на делегацијата на Републичката конференција на ССРМ, предложен од Општинската конференција на ССРМ Струмица, предложен од една делегација.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 20-18
13 јуни 1986 година
Скопје

Секретар,
Георгина Мицковска, с. р.

Претседател,
Димитар Солев, с. р.

Членови

1. Киро Никовски, с. р.
2. Новак Марковски, с. р.
3. Бранко Мушкарски, с. р.

По извршеното орамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85), се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО
КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во член 23 став 3 ред трети, по зборовите „филијала во“ треба да стои тире.-“.
2. Во член 59 став 1 ред четврти, по зборот „заедница“ треба да стои точка, а зборовите до крајот треба да се бришат.

Бр. 13/1403
26 мај 1986 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ИСПРАВКА

на Одлуката на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/80, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 19/86.

На стр. 470 во претпоследниот став од Одлуката во вториот ред наместо зборот „оспорените“, треба да стои зборот „определените“.

Од Уставниот суд на Македонија, Скопје, 30 мај 1986 година.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

240

Трпувајќи од начелата и ставовите за кадровската политика и принципите на колективната работа, одлучување и одговорност, утврдени со Уставот на СРМ и со документите и актите на Сојузот на комунистите и на другите општествено-политички организации и заедници, а врз основа на член 139 од Уставот на СРМ, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младеж на Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Стопанската комора на Македонија и соодветните органи на општествено-политичките организации и органите на општините и на Скопје сключуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со општествениот договор за остварување на кадровската политика во СР Македонија (во натамошниот текст: Договорот) се утврдуваат задачите на учесниците во Договорот во остварувањето на начелата и критериумите на утврдената кадровска политика; предлагањето и изборот, односно именувањето на кадрите во органите и организациите на општествено-политичките заедници и во органите и телата на општествено-политичките организации, како и во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници утврдени со овој договор и со Спогодбата за начинот и постапката за покренување иницијатива за меѓусебно кон-

султирање, договарање и усогласување на ставовите во врска со Општествениот договор за остварување на кадровската политика во СРМ, обврските на учесниците во врска со планирањето, подготвувањето и оспособувањето на кадри и други задачи во остварувањето на кадровската политика.

Член 2

Учесниците се обврзуваат кадровската политика да ја спроведуваат врз единствени идејно-политички и класни основи; единствено однесување и организирана меѓусебна соработка во нејзиното остварување; унапредување на колективната работа, одлучување и одговорност; демократизација и јавност во решавање на кадровските прашања; одговорност за остварување на утврдената кадровска политика и примена на начелата и критериумите за предлагање, избор и именување на кадри во органите и организациите на општествено-политичките заедници и во органите и телата на општествено-политичките организации.

Член 3

Приоритетна задача на самоуправни организираниите социјалистички сили, на чело со Сојузот на комунистите во остварувањето на кадровската политика е да се обезбеди работните луѓе и граѓаните, непосредно и преку своите самоуправни органи и тела, посебно во рамките на Социјалистичкиот сојуз, како најширок фронт на организираниите социјалистички сили и во Сојузот на синдикатите, да обезбедуваат најшироки демократски услови, да расправаат и да одлучуваат за кадровските прашања, како нивно неотуѓиво право и должност, на сите нивоа на општественото и самоуправното организирање и одлучување.

Извори на кадровската база на општеството на сите нивоа треба да бидат истакнати работници од организациите на здружен труд во материјалното производство; здружени земјоделци и други земјоделски производители; афирмирани научни, стручни и културни работници и други јавни работници и граѓани со изградена социјалистичка свест.

Член 4

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со свои акти поопределено ќе ги разработат задачите во остварувањето на утврдената кадровска политика и обврските во спроведувањето на овој договор.

Член 5

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во рамките на своите надлежности и овластувања, со својата општествено-политичка и друга активност, ќе обезбедат примена на начелата и критериумите од овој договор и во органите, организациите и заедниците во Републиката што не се учесници во овој договор, а чија дејност е од посебен општествен или од општ интерес.

Учесниците на овој договор ќе се залагаат да се обезбеди изборот на кадри за раководни органи и на одговорни работни задачи во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници, да се врши во согласност со начелата и критериумите на кадровската политика утврдени со овој договор и за таа цел ќе се заложат овие начела и критериуми на соодветен начин да бидат вградени во нивните самоуправни и други општи акти.

II

ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА И НА ИЗБОРОТ НА КАДРИТЕ

Член 6

Учесниците во овој договор се обврзуваат дека во остварувањето на кадровската политика ќе се раководат од следните начела:

— натамошно развивање и зацврстување на работничко-класниот карактер на кадровската политика со поголем избор на работници — непосредни производители од материјалното производство, здружени земјоделци и други земјоделски производители, работници од областа на науката, образованието, културата, здравството и другите општествени дејности, како и работни луѓе кои здружени или самостојно со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, вршат професионални, стопански и други дејности;

— доследно остварување на определбите и задачите на политиката за економска стабилизација и натамошниот развој на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправање;

— натамошна демократизација и поопштествување на кадровската политика и одлучувањето за кадровските потреби, со најшироко учество на работните луѓе и на граѓаните во градењето и остварувањето на кадровската политика;

— јавност во работата на органите и организациите во општествено-политичките заедници и организациите и телата на општествено-политичките организации при евидентирањето, предлагањето, утврдувањето и изборот на кадрите за самоуправни, јавни и други општествени функции;

— применување на уставното начело за достапност на секоја функција за секој работен човек и граѓанин под еднакви услови;

— сразмерна застапеност на кадри од народностите и етничките групи во сообраќајата на општествено-политичките заедници и соодветна застапеност во нивните органи;

— соодветна застапеност на млади кадри;

— застапеност на кадри со револуционерно искуство, заради обезбедување побрз развој и континуитет на социјалистичката револуција;

— соодветна застапеност на жени на раководни функции во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации опored нивната застапеност и во согласност со нивната улога и придонес во општествениот труд и потребата за нивно рамноправно учество во општествено-економскиот и политичкиот живот;

— прика за застапеноста на народностите и на етничките групи во органите на општествено-политичките организации;

— натамошно унапредување и развивање на колективната работа и одлучување, личната и заедничката одговорност во органите и организациите на општествено-политичките заедници и во органите и телата на општествено-политичките организации;

— порешителна ориентација кон непрофесионално вршење на определени самоуправни, јавни и други општествени функции;

— доследно остварување на принципот на деакмулација во вршењето на самоуправни, јавни и други општествени функции;

— надминување на тенденциите за создавање политички професионализам, особено на појавите на хоризонтална ротација на носителите на самоуправни, јавни и други општествени функции;

— доследно остварување на начелото за ограничување на повторен избор и именување на носителите на самоуправни, јавни и други општествени функции;

— следење и проучување на состојбите и движењето на кадрите, благовремено планирање на кадровските потреби и насочување на кадрите;

— замена на кадрите на раководни функции, кои во практика не се потврдиле со својата работа и одговорност, со способни, креативни, стручни и општествено-афирмирани и потврдени кадри во средните во кои работат и пошироко.

Член 7

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека при изборот на носители на самоуправни, јавни и други општествени функции ќе се придржуваат кон следните критериуми за кандидатите:

— да имаат углед и доверба во оредината од која се избираат врз основа на своето залагање и својот творечки однос кон трудот и постигнати резултати во работата;

— да се истакнуваат со својата акциона способност и истрајност во доследното конкретно ангажирање во самоуправната општествена практика и да се потврдиле како борци за доследно остварување на стабилен економски и општествен развој;

— да поседуваат работни, стручни, идејно-политички и морални квалитети и одговорен однос кон работата;

— да се потврдиле низ акцијата во општествена практика за развојот на општествено-политичкиот и економскиот систем; за изградбата на социјалистичките самоуправни односи; за доминантната позиција и улога на работничката класа; за почитување на уставноста и законитоста; за јакнење на братството, единството и рамноправноста на народите и народностите, за развивање, афирмација и јакнење на југословенскиот социјалистички патриотизам; за независноста и неврзаната политика на земјата и за јакнење и остварување на системот за општонародна одбрана и општествена самозаштита;

— да се истакнуваат со личен пример и со доследност и истрајност во остварувањето на уставното начело дека само трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот во општеството;

— да се залагаат за примена и развивање на научните и техничко-технолошките достигнувања заради обезбедување оптимални позитивни ефекти во работењето;

— да се залагаат за примена и развивање на колективната работа и одлучување и за остварување на личната и колективна одговорност во органите и телата на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации;

— да изразуваат готовност и да се способни да ги усогласуваат посебните и општите интереси и да придонесуваат за развојот и афирмација на самоуправното сподување и општественото доповарање;

— да се потврдиле како активни борци за развој и афирмација на делегатскиот систем и на самоуправното одлучување; за доследна примена и реализација на општественото доповарање и самоуправното сподување и за усогласување на посебните со заедничките и општите интереси на работничката класа;

— решително да се борат против бирократско-еатистичките и либералистичките тенденции, како и против сите видови национализам, сепаратизам, шовинизам, иредентизам и други антисоцијалистички и антисоуправни појави, тенденции и сфаќања и нивните носители;

— да се потврдиле и афирмирале како борци против појавите и носителите на ненаучен природ, локализам и партикуларизам во креирањето и остварувањето на развојната политика во организациите на здружен труд и пошироко;

— да се непомирливи во борбата против сите видови незаконитости, привилегии, расистичтво, фамилијарност, приватизација на општествениот имот и други несамоуправни појави и однесувања;

— да не се однесувале неутрално, пасивно и опортунистички во градењето на политиката и во решавањето на општествените прашања и проблеми и кои влегувале во отворена политичка борба со принципелен и конструктивен однос и критика против појавите на малопрафански, ситносопственички и кризисерски сфаќања и однесувања;

— да не се однесувале негаторски кон постигнатите резултати во општествениот развој и да не ги намалувале и обезвреднувале тие резултати;

— да не ги узурпирале самоуправните права на работните луѓе, да не се наметнувале над самоуправните органи и кои не ги почитувале и спроведувале нивните одлуки и со своето непринципиелно однесување да не придонесувале за влошување на меѓуличките односи;

— со својата работа и однесување да не се компромитирале во својата и во пошироката општествена средина;

— да не ја користеле општествената функција за лични привилегии и материјални користи и да не ги приватизирале општествените средини;

— да не се збогатувале со разни видови малверзации, злоупотреби и користење на туѓиот труд.

Член 8

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со свои акти ќе утврдат постапка за оценување на резултатите од работата на кадрите по истекот на мандатот во организациите на здружен труд и во другите органи и организации каде што се избрани.

III

ИЗБОР НА КАДРИ НА ФУНКЦИИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 9

Учесниците на Договорот, тргнувајќи од уставните, статутарните и други обврски, како и од одредбите на овој договор, со свои документи ги утврдуваат демократската постапка и критериумите за избор на членови на своите органи и за избор и именување на носители на функции, како и овие обврски и задачи во реализацијата на кадровската политика.

Член 10

Општествено-политичките организации, а посебно Социјалистичкиот сојуз и Сојузот на синдикатите во согласност со Уставот и законите имаат посебна улога во спроведувањето на постапката за истакнување кандидати за делегати и за други носители на функции во општествено-политичките заедници и во обезбедувањето на примена на начелата и критериумите на кадровската политика.

Член 11

Учесниците на Договорот ќе се залагаат да се афирмира начелото за непрофесионално вршење на изборните функции како израз на реалните потреби и можности и во согласност со суштината, карактерот и принципот на колективната работа, одлучување и одговорност. За таа цел секое општествено-политичка организација и заедница ќе утврди критериуми за тоа кои се функции ќе се вршат професионално.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат носителите на самоуправни, јавни и други општествени функции, кои повеќе од два мандата професионално ги вршеле своите функции, на соодветен начин да ги решаваат прашањата во врска со нивното натамошно работно ангажирање во согласност со нивните работни, стручни и други квалитети.

Член 12

Учесниците на Договорот ќе се грижат кадрите со дологодишно искуство, по престанувањето на професионалното вршење на функциите и напату општествено-политички да се ангажираат според нивните можности и интереси.

Член 13

Учесниците на Договорот ќе остваруваат меѓусебна соработка и соработка со надлежните органи во Федерацијата заради навремено планирање, подготвување и избор на кадри во органите и во организациите на Федерацијата.

Член 14

Носителите на предлозите за избор на кандидати на самоуправни, јавни и други општествени функции, кои за тоа се овластени со Уставот, со законите и со актите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации, се обврзуваат дека благавременно ќе ги запознаваат другите учесници на овој договор со кадровските потреби за одделни функции и носители на тие функции и ќе вршат меѓусебно консултирање.

Член 15

Учесниците на Договорот посебна прижа ќе водат за остварување на начелото за застапеност на кадри од СРМ во органите и организациите на Федерацијата, во согласност со Општествениот договор за остварување на кадровската политика во органите и организациите на Федерацијата и во органите на општествено-политичките организации во Федерацијата.

Член 16

Тргувајќи од општественото значење на политичките, економските, културните и другите односи со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат за вршење на тие работи континуирано да се оспособуваат и да се ангажираат кадри, кои покрај општите критериуми, исполнуваат и посебни барања во поглед на стручната оспособеност и други специфични потреби.

Учесниците на овој договор ќе остваруваат организирана меѓусебна соработка и соработка со организациите на здружен труд и со други организации и заедници во врска со подготвувањето и изборот на раководни и стручни кадри за дипломатско-конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за претставништва на организациите на здружен труд и на други организации и заедници во странство.

Учесниците на овој договор заеднички ќе се договараат за начинот условите и критериумите за планирање, подготвување и избор на тие кадри, за постапката за подготвувањето на предлозите, за нивниот избор и за начинот на решавањето на нивните статусни прашања.

Член 17

Тргувајќи од специфичностите, а врз основа на утврдените начела и критериуми утврдени со овој договор во рамките на општината, Скопје и Републиката, соодветните учесници на Договорот ќе склучат одделни спогодби со кои ќе се утврдат институциите, начинот и постапката за покренување иницијатива, за меѓусебна консултација, информирање и за усогласување на ставовите за кадровските решенија.

Со актот од претходниот став ќе се утврдат и организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од посебно значење за чии работоводни и други раководни органи се вршат консултации според овој договор.

Член 18

Републичката конференција на ССРМ, односно нејзиниот Координационен одбор за развој на општествените организации и здруженијата на граѓаните ќе го утврди начинот и постапката за меѓусебна консултирање и усогласување на ставовите за кадровските решенија во органите на општествените организации и здруженијата на граѓаните.

Координациониот одбор за развој на општествените организации и здруженијата на граѓаните, најмалку еднаш годишно ќе го информира Координациониот одбор при Републичката конференција на ССРМ за остварување на кадровската политика во СР Македонија за остварувањето на кадровската политика во општествените организации и здруженијата на граѓаните.

Член 19

Следењето на кадровските промени, подготвувањето, соодветни анализи за кадровските состојби и другите прашања во врска со остварувањето на кадровската политика учесниците на овој договор ќе го обезбедуваат преку своите кадровски тела.

IV

ИЗБОР НА РАКОВОДНИ И ДРУГИ КАДРИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ВО ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИЈА ДЕЈНОСТ Е ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ИЛИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

Член 20

По иницијатива на организациите и заедниците од посебен општествен или од општ интерес за кои тоа е утврдено со устав, со закон и со друг пропис

или со општ акт, учесниците на Договорот учествуваат во консултациите и во предлагањето на кандидати за раководни должности во тие организации и заедници.

Член 21

Посебна обврска на учесниците на Договорот е да обезбедат вршењето на раководни должности и работни задачи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, безбедноста, правосудните органи, органите на контролата и другите државни органи, како и во областа на образованието, науката, културата, здравството, јавното информирање и во другите дејности од посебен општествен интерес, да им се доверува на луѓе кои се осведочиле како борци во изградбата и развојот на општествено-политичкиот и економскиот систем, за развојот на самоуправувањето и на социјалистичкиот самоуправен демократизам во нашето општество и за зачувување и пројабочување на придобивките на нашата револуција.

V

ПЛАНИРАЊЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА КАДРИТЕ

Член 22

Учесниците на Договорот ќе се заложат во организациите на здружен труд и во другите самоуправни организации и заедници, во општествено-политичките заедници и во општествено-политичките организации, во рамките на среднорочниот и долгорочниот општествено-економски развој, задолжително да се планираат и да се усогласуваат кадровските потреби.

Со плановите и програмите треба да се утврдуваат сегашните и долгорочните кадровски потреби во здружениот труд и во другите области; потоа формите за перманентно образование и оспособување на постојните кадри, професионална ориентација на младите, како и условите и начинот на обезбедувањето и насочувањето на оредствата за стилендирање и кредитирање.

Член 23

За поуспешно остварување на кадровската политика учесниците на Договорот ќе се заложат за доследно спроведување на Законот за единствена кадровска евиденција.

VI

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

Член 24

Учесниците на Договорот се одговорни за неговото спроведување и за таа цел се обезбедуваат да ја следат состојбата, да овозможуваат услови и да преземаат други потребни мерки.

Член 25

Учесниците на Договорот се согласија за спроведувањето на Договорот да се образуваат координациони одбори како нивни заеднички тела при Републиката и општинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ односно при Градската конференција на ССРМ — Скопје, за остварување на кадровската политика во органите на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации во соодветната општествено-политичка заедница.

Член 26

Членови на координациониот одбор се претседателите на учесниците на овој договор.

Секое член на Координациониот одбор има заменик што го определува учесникот на Договорот.

Претседател на координациониот одбор по функција е претседателот на Републичката конференција на ССРМ, на општинските и Градската конференција на ССРМ.

Координациониот одбор по потреба, а најмалку еднаш годишно, ќе го разгледува спроведувањето на Договорот, извршувањето на своите задачи и ќе иницира преземање соодветни активности, а за тоа ќе ги информира учесниците на овој договор.

Учесниците на Општествениот договор се согласиле дека Координационите одбори со свои деловници поблиску ќе го утврдат начинот на својата работа и остварување на задачите.

Член 27

Постапка за измени и дополнувања на овој договор се покренува по барање на еден или повеќе од учесниците.

Барањето ги содржи причините и предлозите за измени и дополнувања.

Измените и дополнувањата на Договорот се вршат на начин и постапка како за неговото склучување.

Член 28

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат сите учесници.

Член 29

Договорот се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

УЧЕСНИЦИ:

Републичката конференција на ССРМ, општинските конференции на ССРМ, Градската конференција на ССРМ Скопје, Централниот комитет на СКМ, ОК СКМ и ГК СКМ — Скопје, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, општинските совети на ССМ и Градскиот совет на ССМ — Скопје, Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија, општинските одбори на СЗБ од НОВ и ГО на СЗБ од НОВ — Скопје, Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија, општинските конференции на ССММ и ГК ССММ — Скопје, Собранието на СР Македонија, Собранијата на општините и Собранието на Скопје, Претседателството на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, извршните совети на собранијата на општините и ИС на Собранието на Скопје, Стопанската комора на Македонија.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА ОИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА СКОПЈЕ

240.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општина Чаир, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општина Чаир, на седницата одржана на 12 март 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како постојано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток

Член 3

Посебниот додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација.

Член 5

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна стручна институција и Заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествена заштита на децата, можат да го користат децата со

потешки психофизички недостатоци на семејство со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во соодветна организација на здружениот труд на товар на општествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

Утврдувањето на граничниот износ на цензусот и номиналниот износ на посебниот додаток, го врши секоја година Собранието на Општинската заедница со посебна одлука.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток

Член 9

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува во зависност од:

- возраста на детето, и
- материјалната состојба на семејството

A. Возраста на детето

Член 10

Сообразно возраста, децата со потешки психофизички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи:

- I. група — до 15 годишна возраст;
- II. група — од 15 до 20 годишна возраст;
- III. група — од 20 до 26 годишна возраст.

B. Материјалната состојба на семејството

Член 11

Во зависност од материјалната состојба на семејството посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува ако:

1. вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 20.000 динари месечно во претходната календарска година;
2. вкупните приходи по член на семејството — самохран родител со деца не го надминува износот од 25.000 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат:

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд;
2. пензија и други примања по основ на пензиско осигурување;
3. вистински приходи од земјоделска дејност;
4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност;
5. надоместок на личен доход за време траење на временна работа по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;
6. паричен надоместок за време на привремена невработеност;
7. надоместок на личен доход за време на задолжителна практична работа или дооспичување;
8. личен доход од интелектуална и друга нестопанска дејност; и
9. други на данок подложени приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, повремена примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл.).

Член 12

Во вкупниот приход од семејството не влегуваат:

1. паричен надоместок (инвалиднина) за телесно оштетување и додаток за туѓа нега и помош што се остварува по прописите за инвалидско осигурување и социјална заштита;
2. додаток на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;
3. студентски кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата;
4. надоместоци и помош од средствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);
5. алиментација за издржување на дете — член на семејството;
6. теренски додаток и додаток за двоен живот;
7. надоместок на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;
8. личен доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;
9. средства што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и
10. други примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството.

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служел како основ за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот факторот што го утврдува Републичкиот секретар за финансии во согласност со Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 14

Ако членовите на дете со потешки психофизички недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приход од згради, станбени и работни простории што се издават под закуп) подложени на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос.

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според наредниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, и подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Член 16

Во случај кога придонесот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што висината на паушалниот износ се множи со 100 и добиениот износ се подели со просечната стапка на оданочување утврдена со одлука на Собранието на општината за таа или слична дејност.

Ако на подрачјето на општината не се обавува таква дејност, се користи стапка на оданочување на слична дејност.

Член 17

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12.

Член 18

Доколку семејството остварувало истовремено приходи по два или повеќе основи, приходите се собираат потоа делат на 12 месеци и добиениот месечен приход се дели на бројот на членовите во семејството.

Кога вкупниот приход се остварува по основа на работен однос на работи односно работни задачи кои се извршуваат под посебни услови член 39 од Законот за работни односи во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на работите односно работните задачи.

Член 19

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот односно сопственички дел на нерасправена оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото домаќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие го користат сопственичкиот дел односно сопственичкиот дел од имотот и приходите.

Член 20

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што опаѓа на членовите во потесното семејство во кое живее детето.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на имотот.

Член 21

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основница за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обез-

бедува правото, при што не се зема предвид од приходот ооработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 22

Ако корисникот или неговиот брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основницата според која е утврдена аконтацијата на придонесот на данокот, која се дели со бројот на месеците во тековната година за која е извршен разрезот.

Член 23

За пензиите, надоместите и другите примања остварени според посебни законски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото.

Член 24

Ако корисникот или член на семејството на корисникот остварува приход од земјоделска дејност, односно приход од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, приходите при утврдување на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По исклучок, доколку поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат во основницата за утврдување на материјалната помош на семејството.

Член 25

Ако еден од родителите на детето бара да се признае правото на посебен додаток на дете со потешки психофизички недостатоци, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 10 од оваа одлука.

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци му се обезбедува посебен додаток го сочинуваат брачните другари, децата родени во брак и вон брак, повоените деца, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зема на издржување, ако се без двата родители, а тие се напално трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци му се обезбедува посебен додаток го сочинуваат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоител) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

Член 27

За дете на самохрани родители се смета:

1. дете кое го издржува еден од родителите, ако другиот умрел, а детето не стекнало право на семејна пензија;
2. дете кое го издржува еден од родителите, а другиот е потполно и трајно неспособен за работа (прва категорија на инвалидност), а не стекнал право на старосна или инвалидска пензија;
3. дете кое го издржува мајката, додека таткото се наоѓа на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија;
4. дете кое го издржува еден од родителите за време додека друг се наоѓа на издржување на казна затвор подолго од 6 месеци, а не стекнал право на пензија;

5. дете кое го издржува еден од родителите за време додека другиот се наоѓа на школување или работно оспособување, а не прима надомест на личен доход;

6. дете на разведени родители ако родителот кај кого детето живее не склучил нов брак, или со другиот родител и друго лице не живее во вонбрачна заедница;

7. дете родено вон брак ако родителот кај кого детето живее не стапил во брак или не живее со другиот родител и друго лице во вонбрачна заедница;

8. дете кое го издржува еден од родителите зашто другиот ја напуштил земјата или местото на пребивање му е непознато.

За самохран родител се смета мајката, таткото на детето, маќеата, очувот и посвоителот односно брачниот другар на посвоителот.

Член 28

Ако постои вонбрачна заедница и деца родени во таква заедница, во вкупниот приход на семејството влегуваат приходите на обата родители поеднакво како и во случај кога е во праќање брачна заедница.

Член 29

При утврдување на приходите на децата без обата родители, заради утврдување на правото на посебен додаток, не се земаат приходите на семејството кое за тие деца се грижи.

Член 30

При утврдување на правото на посебен додаток за децата на разведените родители се земаат предвид само приходите на семејството на родителот кај кого детето живее.

Член 31

Како член на семејството не се смета и не се зема во поделба на приход лице (родител или ородник) кое се наоѓа на издржување на казна затвор подолго од 6 месеци.

Член 32

Промените во бројот на членовите на семејството кои настануваат во текот на годината (раѓање или умирање) влијаат на користењето на правото од првиот ден на наредниот месец по настанување на промената.

Член 33

Промените кои ќе настанат во имотната состојба во текот на годината поради вработување на брачниот другар, ќе влијаат на правото на додаток на деца од 1. IV. наредната година.

Член 34

Промените кои ќе настанат во текот на годината во имотната состојба на семејството влијаат на условите за остварување на правото на посебен додаток од првиот ден на наредниот месец и тоа во случај на:

1. престанок на работен однос на корисникот или неговиот брачен другар;
2. престанок или почеток на вршење на самостојна стопанска или професионална дејност по бришењето или запишувањето во регистарот;
3. отуѓување (продажба, замена, подарок на недвижен имот или дел од недвижен имот) од моментот на заверка на договорот;
4. неприфаќање на наследство, од денот на смртта на оставителот;
5. откажување од наследство, односно наследен дел од имотот во корист на друг наследник, од денот на давањето на наследничката изјава;
6. експропријација на имот или дел од имот, по преземање на имотот од страна на оној во чија корист е извршена експропријацијата;
7. изградба на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на издавањето на прадешната дозвола;
8. изградба на семејна станбена зграда без градежна дозвола (дива градба) на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на изградбата.

III. Начин на остварување на посебниот додаток**Член 35**

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 36

Решение за посебен додаток во прв степен донесува Секретарот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината е должна да донесе решение наредно во рок од 60 дена, од денот на уредно доставеното барање.

Член 37

Посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, ако се исполнети сите услови може да се оствари најмногу 3 месеци назазад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 38

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје.

Член 39

Против второстепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд.

Член 40

Во постапката за остварување на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 41

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

IV. Висината на приходите (цензус) и износот на посебниот додаток**Член 42**

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I. цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 10.000 динари;

II. Цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството изнесува од 10.001 до 15.000 динари;

III. цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството изнесува од 15.001 до 20.000 динари.

Член 43

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството (самохран родител со деца), корисниците на посебен додаток, се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I. цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството не го надминува износот од 15.000 динари;

II. цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството изнесуваат од 15.002 до 20.000 динари;

III. цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството изнесуваат од 20.001 до 25.000 динари.

Член 44

Висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци, сообразно возрастта на детето и материјалната положба на семејството изнесува:

1. Во I цензусна група:

— до 15 години	5.000 динари;
— од 15 до 20 години	6.300 динари;
— од 20 до 26 години	7.500 динари.

2. Во II цензусна група:

— до 15 години	3.600 динари;
— од 15 до 20 години	5.000 динари;
— од 20 до 26 години	6.300 динари.

3. Во III цензусна група:

— до 15 години	2.800 динари;
— од 15 до 20 години	4.300 динари;
— од 20 до 26 години	5.600 динари.

Член 45

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. III. 1986 година, и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 46

Со влепувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи одлуката бр. 08-110/10 од 8 април 1985 година.

Бр. 08-101/9
12 март 1986 година
Скопје

Претседател,
Вангелица Стипчарова, с. р.

Огласен дел**ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ**

Тркалезен печат под назив: „Спортско друштво „Љуботен“ — Атлетски клуб, Тетово“ се огласува за неважен.

Тркалезен печат под назив: „Работна организација за проектирање „Водостопанство-Мелипроект“ — Ц. О. — Скопје“ се објавува за неважен.

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Камил Малики, Куманово. (2561)

Работна книшка на име Зоран Коловски, Охрид. Работна книшка издадена од СО — Македонски Брод на име Бајрамоски Авнија, с. Преглево, Македонски Брод. (2566)

Работна книшка на име Тасе Стојков, Кочани. Воена книшка на име Бранко Ѓорѓиевски, с. Младо Нагоричани, Куманово. (2588)

Работна книшка на име Живко Божиноски, Охрид. (2589)

Работна книшка на име Ацо Ристески, Охрид. Работна книшка на име Казим Мемедов, Штип. Свидетелство за VIII отделение на име Костиќ Мирса, ул. „М. Тито“ бр. 30, Делчево. (2598)

Работна книшка на име Станко Соколов, Виница. (2599)

Лична карта на име Коста Спасовски, с. Јанчиште, Тетово. (2612)

Воена книшка на име Коста Спасовски, с. Јанчиште, Тетово. (2613)

Воена книшка на име Богоески Милорад, Прилеп. (2621)

Царинска декларација за моторно возило, бр. на мотор 634-1-030077 и бр. на шасија 472-1-010524, издадена од СВР — Прилеп на име Јовановски Љубомир, Прилеп. (2644)

Работна книшка бр. 32542 на име Драган Станкоски, Прилеп. (2645)

Воена книшка на име Јованчо Митковски, с. Биљановце, Куманово. (2547)

Работна книшка на име Вера Ѓорѓиевска, Куманово. (2648)

Работна книшка на име Благој Ангелов, Кочани. (2672)

Работна книшка на име Јелица Бојчевска, Вилица. (2672)

Воена книшка на име Душан Коцев, Радовиш. (2682)

Работна книшка на име Сатки Фаризи, Гостивар. (2682)

Потврда за вршење јажарска дејност бр. 11-2557 од 18. XI. 1980 година, издадена од СО — Чаир — Скопје на име Далип Далипи, Скопје. (2682)

Работна книшка на име Лепа Ристеска, Охрид. (2693)

Работна книшка на име Абдулоски Руждија, с. Преглево, Македонски Брод. (2693)

Работна книшка на име Розета Груевска, Неготино. (6282)

Работна книшка на име Нухи Алиу, Тетово. (6298)

Работна книшка на име Русе Додевски, Кратово. (6315)

Работна книшка на име Сезан Сефедини, Куманово. (6347)

Работна книшка на име Идојет Фејзули, Тетово. (1496)

Работна книшка на име Раде Божинов, Кочани. (1507)

Работна книшка и здравствена легитимација, издадена од Прилеп на име Ристоски Борче, ул. „Орде Чопела“ бр. 90, Прилеп. (1526)

Работна книшка на име Исммет Амедовски, Куманово. (1529)

Работна книшка на име Аце Русевски, Куманово. (1530)

Воена книшка на име Хидро Шукри, с. Никуштак, Куманово. (1532)

Работна книшка на име Давиткова Драгана, Кратово. (1535)

Работна книшка на име Петре Ристов, Кочани. (1544)

Работна книшка на име Влатко Тенев, Кочани. (1548)

Работна книшка на име Дафинка Манева, Радовиш. (1552)

Работна книшка на име Горан Додевски, Куманово. (6444)

Работна книшка на име Реџеп Амет, Куманово. (6445)

Работна книшка на име Перо Блажевски, Тетово. (6452)

Работна книшка на име Николчо Трифунов, Штип. (6464)

Работна книшка на име Драган Спасовски, Куманово. (6479)

Работна книшка на име Зоран Спасовски, Гостивар. (6492)

Работна книшка на име Јомандијев Александар, ул. „Итманска“ бр. 2, Титов Велес. (6516)

Работна книшка на име Илчо Царев, Вилица. (6540)

Работна книшка на име Нада Јовановска, Крива Паланка. (6552)

Работна книшка на име Славче Китановски, Крива Паланка. (6550)

Работна книшка бр. 9757 на име Сребре Ѓорѓиоски, Охрид. (6552)

Работна книшка на име Јусуф Сулејмани, Гостивар. (6565)

Работна книшка на име Дејан Младеновиќ, Куманово. (6585)

Работна книшка на име Зоран Величковиќ, Куманово. (6586)

Работна книшка на име Илија Златковиќ, Неготино. (6595)

Работна книшка на име Лазо Крстески, Тетово. (6598)

Работна книшка на име Шефка Усеини, Тетово. (6624)

Работна книшка на име Душко Димитров, Штип. (6632)

Работна книшка на име Неире Уко, Гостивар. (6659)

Работна книшка на име Ристовска Марица, с. Крџа, Крива Паланка. (6689)

Работна книшка, издадена од Собрание Македонски Брод на име Илиоски Радислав, с. Рамне, Македонски Брод. (6712)

Работна книшка на име Жаклина Дуческа, Гостивар. (6720)

Работна книшка на име Аргентина Тасевиќ, Охрид. (6726)

Работна книшка на име Рами Муредини, Гостивар. (6765)

Работна книшка на име Саит Дурмишовски, Куманово. (6776)

Работна книшка на име Марјан Цветковски, Куманово. (6778)

Работна книшка на име Јадранка Апостоловска, Куманово. (6835)

Работна книшка на име Мирослава Миладинова, Кратово. (6836)

Работна книшка на име Илчо Науков, Пробиштип. (6848)

Работна книшка на име Ратко Јорданов, Гостивар. (6869)

Работна книшка на име Перица Дамјановски, Тетово. (6893)

Работна книшка на име Ајет Исали, Тетово. (6894)

СОДРЖИНА

Страна

309.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство — — — — —	553
310.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	553
311.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за прадејност, урбанизам и заштита на човековата околина — — — — —	554
312.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — — — —	554
313.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за сообраќај и врски — — — — —	554
314.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за труд — — — — —	555
315.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	555
316.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за информации — — — — —	555
317.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за законодавство и организација — — — — —	556
318.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика — — — — —	556
319.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за образование и физичка култура — — — — —	556
320.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за култура — — — — —	557
321.	Одлука за именовање членови на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика — — — — —	557
322.	Одлука за именовање претседател и членови на Републичката комисија за односи со верските заедници — — — — —	557

323. Одлука за избор на претседател на Врховниот суд на Македонија — — — — 558
324. Одлука за именување заменик на републичкиот секретар за народна одора — — — — 558
325. Одлука за именување заменик на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — 558
326. Одлука за именување заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд — — — — 558
327. Одлука за именување заменик на претседателот на Републичкиот комитет за информации — — — — 558
328. Одлука за разрешување заменик на Окружниот јавен обвинител во Окопје — — — — 559
329. Одлука за разрешување и именување републички советници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — 559
330. Одлука за именување претседател на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — 559
331. Одлука за потврдување на статутарната одлука за изменување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензионистите и инвалидското осигурување на Македонија — — — — 559
332. Одлука за определување исклучителна старосна пензија — — — — 559
333. Одлука за избор на претседател на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ — — — — 560
334. Одлука за разрешување и избор на делегати во Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопанска недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — 560
335. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација на Македонскиот народен театар — — — — 560
336. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за трансфузиологија — Скопје — — — — 560
337. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски Скопје — — — — 561
338. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Стоматолошки клиника при Стоматолошкиот факултет во Скопје — — — — 561
339. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за истражувачки работи во рударството — — — — 561
340. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип — — — — 562
341. Одлука за именување и разрешување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје — — — — 562
342. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид — — — — 562
343. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања — Скопје — — — — 562
344. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Техничкиот факултет во Битола — — — — 563
345. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Битола — — — — 563
346. Одлука за именување членови на Комисијата за утврдување предлог за именување работоводен орган на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — 563
347. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Стоматолошкиот факултет во Скопје — — — — 563
348. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет во Скопје — — — — 563
349. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Шумарскиот факултет во Скопје — — — — 564
350. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Стоматолошки клиника при Стоматолошкиот факултет во Скопје — — — — 564
351. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување колегијален работоводен орган на ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — 564
352. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — 564
353. Одлука за давање согласност на Одлуката за Советот на Хидробиолошкиот завод во Охрид за именување директор на Заводот — — — — 564
354. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 2/86 од 9 април 1986 година — — — — 565
355. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 128/85 од 16 април 1986 година — — — — 565
356. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 282/85 од 16 април 1986 година — — — — 566
357. Список на правно исправно предложен кандидат за делегат во Сојузниот одбор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Македонија — — — — 567
- Исправка на Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија** — — — — 567
- Исправка на Одлуката на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/80** — — — — 567
- Општествени договори и самоуправни спогодби**
240. Општествен договор за остварување на кадровската политика во Социјалистичка Република Македонија — — — — 567
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
- СКОПЈЕ**
241. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци — — — — 571